

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
ДИГИТАЛНИ ТЕЛЕФОНСКИ ЛИНИИ, ИНТЕРНЕТ ПРИСТАП И
ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ПЕРИОД ОД ЕДНА (1) ГОДИНА

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Март, 2011 година

Инструкции за понудувачите

1. Предмет на договорот за јавна набавка

Предмет на договорот за јавна набавка се дигитални телефонски линии, интернет пристап и дигитална телевизија за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа поедноставена тендерска документација.

2. Начин на извршување на услугите

Носителот на набавката е должен да овозможи и обезбеди непречено функционирање на дигитални телефонски линии, интернет пристап и дигитална телевизија за потребите на Договорниот орган, согласно техничките спецификации во прилог на оваа покана и поднесената понуда.

3. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

4. Рок за извршување на услугите

Носителот на набавката е должен да овозможи извршување на услугите предмет на договорот во рок од седум (7) дена од денот на склучување на договорот за јавна набавка.

5. Начин на плаќање

Начин на плаќање е преку месечни фактури во рок од 15 дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Договорниот орган.

6. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

6.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

6.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да има на располагање документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, кој го доставува заедно со понудата во оригинал или копија заверена од понудувачот.

7. Изготвување и поднесување на понудите

7.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска

документација Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува одговорното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

7.2. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда (Прилог 1);
- Доказ за регистрирана дејност;
- Референтна листа на корисници;
- Минимум (пет) 5 потврди потпишани и заверени од корисници за квалитетно извршен договор;
- Изјава за обезбедување на корисничка поддршка на бесплатен телефонски број 24/7;
- Потврда од Агенција за електронски комуникации дека Понудувачот е регистриран телекомуникациски оператор во Агенција за електронски комуникации;
- Сертификати ISO 27001-Information Security Management System и ISO 9001-Quality Management System.

7.3. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

7.4. Запечатување на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во запечатен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во запечатен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку сите плика не се запечатени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата.

7.5. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поедиечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

8. Критериуми за доделување на договорот

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена, односно:

- Цена: 100 бода.

Елементи на критериумот најниска цена се:

Ред.бр.	Елементи	Цена/минути		Бодови
1	Месечна претплата за фиксна телефонија			10
2	Бесплатни минути разговор во рамки на мрежата на понудувачот (локален и национален сообраќај)-месечно	мин.		15
3	Цена за мин. разговор во мрежата на понудувачот во локален сообраќај			10
4	Цена за мин. разговор во мрежата на понудувачот во национален сообраќај			10
5	Цена за мин. разговор од понудувачот према другите фиксни оператори – во локален сообраќај			5
6	Цена за мин. разговор од понудувачот према другите фиксни оператори – во национален сообраќај			5
7	Цена за мин. разговор кон мобилните оператори	кон Т-Мобиле		5
		кон ОНЕ		5
		кон ВИП		5
8	Цена за мин. разговор од понудувачот према меѓународен сообраќај (по групи)			5
9	Месечна претплата за интернет услугата			15
10	Месечна претплата за дигитална телевизија			10
Вкупно				100

Напомена:

- Еднократниот надомест за нова дигитална телефонска линија не смее да надмине 700,00 ден./линија
- Во текот на евалуацијата на понудувачите, при пресметување на бројот на бодовите, секоја понудена цена од 0,00 ден. ќе се смета за 0,01 денари.

9. Известување на понудувачите

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката.

10. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

А. ДИГИТАЛНИ ТЕЛЕФОНСКИ ЛИНИИ

- a. Две (2) дигитални двоканални телефонски линии
- b. Можност за обезбедување на дополнителни дигитални телефонски линии по барање на корисникот
- c. Понудувачот треба да обезбеди задржување на постоечката нумерација без дополнителни трошоци
- d. Задолжително функционирање на факс уредите
- e. Дополнителни услуги:
 - i. Можност за директно бирање на локали на дигитални телефонски линии (DDI)
 - ii. Идентификација на повик
 - iii. Пренасочување на повик
 - iv. Редовен преглед на реализирани телефонски повици
 - v. Забрани на појдовни
 - vi. Забрана на дојдовни повици
 - vii. Повик на чекање со задржување на врска
 - viii. Конференциска врска со тројца учесници

Б. ИНТЕРНЕТ ПРИСТАП

- a. Асиметричен интернет пристап преку жичана терестријална линија
- b. Брзина (download/upload): до 16/1 Mbps
- c. Вклучен сообраќај месечно: Минимум 500 GB
- d. Динамичка IP адреса
- e. Опрема: ADSL рутер
- f. Веб Хостинг
 - 600 MB Хостинг простор
 - 30 Email адреси
 - FTP пристап
 - SMTP/POP3/IMAP пристап
 - 12 GB Месечен сообраќај

В. ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА ТРИ (3) ПРИЕМНИЦИ

Покрај наведените технички услови, Понудувачот мора да достави и:

- Референтна листа на корисници;
- Минимум пет (5) потврди потпишани и заверени од корисници за квалитетно извршен договор;
- Изјава за обезбедување на корисничка поддршка на бесплатен телефонски број 24/7;
- Потврда од Агенција за електронски комуникации дека Понудувачот е регистриран телекомуникациски оператор во Агенција за електронски комуникации;
- Сертификати ISO 27001-Information Security Management System и ISO 9001-Quality Management System.

Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на поканата за поднесување на понуди _____ [се внесува бројот на поканата] за доделување на договор за јавна набавка на _____ [се внесува предметот на договорот за јавна набавка како што е наведен во поканата] во постапка со барање за прибирање на понуди, и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1. Име на понудувачот: _____
- I.2. Контакт информации
- Адреса: _____
 - Телефон: _____
 - Факс: _____
 - Е-пошта: _____
 - Лице за контакт: _____
- I.3. Одговорно лице: _____
- I.4. Даночен број: _____

Дел II – Техничка и финансиска понуда

II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве услуги:

Опис	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (3*4)	Вкупен ДДВ
1	2	3	4	5	6
Месечна претплата за фиксна телефонија					
Бесплатни минути разговор во рамки на мрежата на понудувачот (локален и национален сообраќај)-месечно					
Цена за мин. разговор во мрежата на понудувачот во локален сообраќај					
Цена за мин. разговор во мрежата на понудувачот во национален сообраќај					

Цена за мин. разговор од понудувачот према другите фиксни оператори – во локален сообраќај						
Цена за мин. разговор од понудувачот према другите фиксни оператори – во национален сообраќај						
Цена за мин. разговор кон мобилните оператори	кон Т-Мобиле					
	кон ОНЕ					
	кон ВИП					
Цена за мин. разговор од понудувачот према меѓународен сообраќај (по групи)						
Месечна претплата за интернет услугата						
Месечна претплата за дигитална телевизија						
Вкупно без ДДВ						
Вкупно без ДДВ (со зборови)						

II.2. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува _____ [со бројки] денари, (_____) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ [со бројки] денари, (_____) [со букви] денари.

II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во поедноставената тендерска документација.

II.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во поедноставената тендерска документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во поедноставената тендерска документација.

II.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во поедноставената тендерска документација.

II.6. Со поднесување на финансиската понуда доставуваме и:

- Доказ за регистрирана дејност;
- Референтна листа на корисници;
- Минимум пет (5) потврди потпишани и заверени од корисници за квалитетно извршен договор;
- Изјава за обезбедување на корисничка поддршка на бесплатен телефонски број 24/7;

- Потврда од Агенција за електронски комуникации дека Понудувачот е регистриран телекомуникациски оператор во Агенција за електронски комуникации и
- Сертификати ISO 27001-Information Security Mmanagement System и ISO 9001-Quality Management System.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)